



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Službeni vjesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Отласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60402 603 1125

Петок, 24 мај 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 24

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплата за 1979 година изнесува 300 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651 855; Служба за претплата 651 732; Комерцијален сектор 651 671; Телекс 11756

391.

Имајќи ја предвид неопходноста за остварување на неотуѓивите права на работните луѓе да овладеат со условите и со резултатите од својот труд и со другите граѓани да одлучуваат за управувањето со сите општествени работи, што претпоставува трансформирање и поопштествување на постојната организација и практика на општествениот систем на информирањето и, во согласност со тие цели, натамошна изградба на целосен општествен систем на информирањето како еден од суштествените услови за натамошен развој на општествено-економските и политичките односи на социјалистичкото самоуправање, и тргнувајќи од одредбите на чл. 75 и 76, член 98 став 2 и член 100 став 1 од Уставот на СФРЈ и од документите на XI конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, а во врска со член 26 и чл. 546 до 550 од Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа на член 281 став 1 точ. 5 и 14 од Уставот на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1979 година, донесе

## РЕЗОЛУЦИЈА

### ЗА ОСНОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО

I

1. Општествениот систем на информирањето го изградуваат и со него управуваат работните луѓе и граѓаните здружени во основните организации за здружен труд и во месните заедници, во другите самоуправни организации и заедници, во општествено-политичките заедници и во општествено-политичките и други општествени организации. Со општествениот систем на информирањето, што е заснован врз единствени самоуправни основи и современите достигнувања на науката и технологијата, се обезбедува организирано евидентирање, прибирање, обработка, искажување, пренос, користење и достапност на податоците и информациите, значајни за следење, планирање и насочување на целокупниот општествен развој, за секојдневните потреби на работните луѓе и на граѓаните како самоуправувачи, за нивниот целокупен живот и работа.

Во единствениот општествен систем на информирањето се поврзуваат: системите на информирањето во здружениот труд и во општествено-политичките заедници и организации, специјализираните служби — статистика и Службата на општественото книговодство и други органи и организации, со законите и со други акти овластени за евидентирање, прибирање, обработка, искажување и пренос на податоци и информации (во натамошниот текст: специјализираните служби и овластените органи и организации).

Во општествениот систем на информирањето се поврзуваат, врз заеднички основи, во усогласениот општествен систем на информациите што се достапни за сите субјекти на кои им се потребни системите на општествените евиденции и на ста-

тистиката и информационо-документационата дејност

2. Во досегашната општествена активност се постигнати значајни резултати во објективното и навременото информирање на работните луѓе и граѓаните за суштествените текови, содржините и компонентите на вкупниот стопански и општествен развој. Во согласност со општествените погребни, специјализираните служби и овластените органи и организации со својата активност придонесуваат кон развојот на општествениот систем на информирањето.

3. Покрај постигнатите резултати, во општествениот систем на информирањето има слабости и недостатоци. Во досегашниот развој општествениот систем на информирањето беше повеќе организиран и насочен кон потребите и барањата на извршните и управните органи на општествено-политичките заедници и раководните органи на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации.

Многу основни и други организации на здружен труд со своите самоуправни општи акти не ги утврдиле содржините, формите и организацијата на евидентирањето, прибирањето, обработката, искажувањето и давањето и користењето на податоци и информации или не го сториле тоа на соодветен начин. Во основните и други организации на здружен труд, во кои е организирано информирање, се случува информациите да се претежно насочени кон раководните органи што му одговара на создавањето на монопол и на бирократско-технократски влијанија.

Граѓаните во месните заедници, члановите на делегациите на самоуправните организации и заедници, на општествено-политичките заедници и на општествено-политичките организации, не се секогаш информирани навремено, во достатна мера и на достапен начин за сите прашања за кои се донесуваат одлуки, што се одразува негативно врз остварувањето на нивните самоуправни права, обврски и одговорности.

Раководните органи на основните и други организации на здружен труд односно управните и извршните органи на општествено-политичките заедници, во некои случаи, им даваат на работните луѓе и на граѓаните нецелосни податоци и информации. Се случува, и објективни податоци и информации добиени од специјализираните служби и од овластените органи и организации, да се користат во согласност со интересите на структурите што ги прикажуваат. Задружувањето на податоците и на информациите во тесни кругови, недавањето на определени податоци и информации, нивното неадекватно користење или злоупотребата на податоците и информациите влијаат негативно врз остварувањето на неотуѓивите права на работните луѓе и граѓаните на самоуправање.

4. Специјализираните служби и овластените органи и организации, со оглед на степенот на нивната сегашна општествена организiranost, не беа во

можноста да им одговорат на зголемените барања и потреби на општеството од информирање, во согласност со развојот на општествено-економските односи, особено за потребите на известување на работниците во организациите на здружен труд и граѓаните во месните заедници и во општините. Освен тоа, недостаток е општественото влијание на работните луѓе и граѓаните врз работата на овие институции. Меѓусебната соработка на специјализираните служби и овластените органи и организации не е доволна, а особено координацијата на нивните активности во сите форми и на сите нивоа на општествено организирање, како претпоставка за обезбедување и функционирање на единствениот општествен систем на информирањето, што предизвика нивни неусогласен развој.

5. Евиденциите во основните и други организации на здружен труд и во нивните заедници и деловни здруженија, како и во општините (посебно за потребите на месните заедници) не се доволно усогласени и ажурни, а честопати ниту со прописи односно со самоуправни општи акти не се утврдени на адекватен начин како организирана база на податоци и информации. Средните податоци на основните евиденции честопати не се користат во доволна мера. Има појави — поради доволно познавање на постојниот фонд на податоци во општествениот систем на информирањето одделни органи и организации да прибираат исти информации, што доведува до дуплирање на податоците и информациите. Начинот на излагање и обемот на овие информации честопати не се приспособени кон својата цел, ниту кон работните луѓе и граѓаните што во процесот на одлучување треба да ги користат. Нема доволно едноставни и достапни аналитички информации за потребите на одлучување на самоуправувачите, што се одразува негативно врз квалитетот на одлуките на самоуправните и општествените органи. Заостанува и научно обопштување на расположивите податоци и информации.

6. Активноста и напорите на организираниите социјалистички сили, насочени кон самоуправни трансформација и воспитување на системот на информирањето, во некои случаи се среќаваат со отпор коишто се израз на тенденциите да се задржи постојната состојба во оваа област.

7. Заостанувањето на примената на автоматската обработка на податоците и информациите во некои средини го отежнува натамошниот развој на општествениот систем на информирањето, неговата рационализација, зголемувањето на ажурноста и постигањето на поцелосно информирање на сите општествени структури, како и вклучувањето во меѓународните информационални системи, а во согласност со интересите на нашата земја.

Постојната опрема не се искористува на задоволувачки начин, а честопати и не се употребува за целите за кои е набавена. Честопати стихийно и неплански се набавуваат средства за автоматска обработка на податоци. Недостига самоуправни поврзување на субјектите заинтересирани за нивното рационално користење. И во оваа област има појави на создавање паралелни капацитети.

Производството на средства за автоматска обработка на податоци во нашата земја е допрва во почетна фаза. Сè уште не постојат самоуправни спогодби и општествени договори за рационалниот развој на тоа значајно производство.

8. Недостигот на соодветен профил на стручни кадри, посебно за методологијата на прибирање, автоматска обработка, анализа и давање податоци и информации е една од причините за забавениот развој на општествениот систем на информирањето и за недостатокно користење на расположивите податоци. Освен тоа, работните луѓе и граѓаните не се

оспособувани во доволна мера да ги користат поефикасно тие податоци и информации.

9. Во областа на општествениот систем на информирањето сè уште не постојат доходовни односи, т.е. здружување на трудот и средствата и слободна размена на трудот помеѓу корисниците на податоци и информации, од една, и специјализираните служби и овластените органи и организации, од друга страна, засновани врз усогласени програми за работа.

## II

1. За социјалистичкото самоуправни општество општествениот информирање е еден од суштествени елементи на натамошното демократизирање на општествено-економските и политичките односи, т.е. остварување на уставните права на работните луѓе и граѓаните како самоуправувачи. Остварувањето на правата на вистинити, целосни и навремени податоци и информации, потребни за самоуправниот одлучување, е еден од суштествените услови за суштинското остварување на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот на СФРЈ.

Општествениот систем на информирањето се изградува, пред сè, за потребите на самоуправниот здружен труд, и им служи на работните луѓе и граѓаните, на развојот на производните сили и на сите форми на творештво, како и на остварувањето и натамошниот развој на општествено-економските односи и на политичкиот систем на социјалистичкото самоуправување.

2. Меѓусебното информирање на работните луѓе и на граѓаните е составен дел од социјалистичките самоуправни односи и општествено-политичкиот систем.

За да можат работните луѓе и граѓаните да одлучуваат квалификувано за сите суштествени прашања од својот живот и работа, особено за резултатите од својот труд и за целокупната општествена репродукција, е неопходно, во рамките на меѓусебното информирање, да овладеат со соодветните податоци и информации. Заради тоа работните луѓе и граѓаните мораат да располагаат со податоци и информации за својата положба во основната организација на здружен труд, за нејзиното стопанисување, за основните односи во стекнувањето и распоредувањето на доходот и на чистиот доход за здружувањето на трудот и средствата помеѓу организациите на здружен труд и другите доходовно поврзани организации, за слободната размена на трудот и за употребата на средствата за општите општествени и заеднички потреби, како и за прашањата за кои се одлучува во месната заедница во општината и во другите општествено-политички заедници.

3. Општествениот систем на информирањето е суштествен фактор на самоуправниот одлучување и управување со општествените работи во сите форми и на сите нивоа, како и на зголемувањето на продуктивноста на трудот, на поефикасното стопанисување и развој, на поширокото здружување на трудот и средствата и на унапредувањето на слободната размена на трудот.

4. Работните луѓе и граѓаните во основните организации на здружен труд и во другите организации на здружен труд и заедници, во месните заедници и во општините и другите општествено-политички заедници и во другите самоуправни организации и заедници како и другите општествени субјекти треба да ја уредат основната содржина и начинот на информирање, да утврдат кој од органи и поединци е обврзан да дава информации, во каква форма и од каква содржина, кому и под кои услови, како и други прашања значајни за создавањето на услови за целосно и вистинито информирање на работните луѓе и граѓаните.

Специјализираните служби и овластените органи и организации, во рамките на своите права, должности и одговорности, се должни во сите области навремено да обезбедуваат податоци и информации за вршење на самоуправните функции на работните луѓе на граѓаните на сите нивоа на нивното самоуправно организирање.

5. Со општествениот систем на информирањето се обезбедуваат потребни податоци и информации во сите области на општествениот живот. Тие податоци и информации се однесуваат на: состојбата и движењето на производните сили и на социјалистичките самоуправни односи; стекнувањето и распоредувањето на доходот и на чистот доход; здружувањето на трудот и средствата; самоуправното поврзување на производствените и други организации на здружен труд; остварувањето на правата и должностите на работните луѓе и на граѓаните кај органите на управата и самоуправните интересни заедници; спроведувањето на кредитно-монетарната и други видови на економската политика; слободната размена на трудот и здружувањето на средства во самоуправните интересни заедници; организацијата и функционирањето на сите фактори на социјалистичкиот самоуправен систем; остварувањето на рамноправноста на народите и народностите на Југославија; остварувањето на правата и обврските на работните луѓе и граѓаните во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита; безбедноста на луѓето во вршењето на работите односно на работните задачи, во сообраќајот и безбедноста на имотите; условите и резултатите од трудот во областа на образованието, науката, културата, информирањето, здравството, социјалната заштита, правосудството, вработеноста; состојбата и движењето на населението; домувањето; заштитата и унапредувањето на човековата средина; просторното уредување, како и на други прашања значајни за секојдневниот живот и работа на работните луѓе и граѓаните; појавите и процесите во меѓународните политички, економски, културни и други односи и вклучувањето на нашата земја во меѓународната поделба на трудот.

6. Со општествениот систем на информирањето им се обезбедуваат на сите работни луѓе и граѓани податоци и информации неопходни за самоуправното одлучување, спогодување и општествено договарање, донесување на прописи, а посебно за склучувањето на самоуправни спогодби за основите на плановите на самоуправните организации и заедници и на договори за основите на плановите на општествено-политичките заедници, како и за подготвувањето и донесувањето на тие планови.

7. Социјалистичките самоуправни општествено-економски односи претпоставуваат полна политичка и правна одговорност за вистинитоста на податоците и информациите, што служат за анализи и за оценување на состојбата во сите области на општествениот живот. Самоуправното спогодување, општественото договарање и другото самоуправно одлучување во нашето социјалистичко самоуправно општество треба да се заснова врз анализите и оцените добиени врз основа на стручни и научни методи на прибирање, обработка и искажување на податоците и информациите.

8. Нужно е да се оствари отвореност на изворите на податоци и информации односно нивна достапност за работните луѓе и граѓаните. Отвореноста на општествениот систем на информирањето се остварува со доследната примена на принципите на јавност и достапност на податоците и информациите за сите корисници под исти услови, во согласност со законите, со други прописи и општи акти, водејќи при тоа сметка за интересите на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

9. Општествениот систем на информирањето се заснова врз:

1) правата на работните луѓе и граѓаните, делегациите и делегатите, самоуправните организации и заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници и општествено-политичките и други општествени организации на навремени, вистинити и целосни податоци и информации;

2) правата и обврските на работните луѓе и граѓаните активно да учествуваат во меѓусебното известување и да организираат информирање на сите форми и на сите нивоа на својата општествена организираност, како и да им даваат податоци и информации на специјализираните служби и на овластените органи и организации;

3) самостојноста на сите субјекти во процесот на информирање и нивното поврзување врз основите на заеднички односно општ интерес во рамките на целосниот општествен систем на информирањето;

4) законите, другите прописи и општи акти, со кои се утврдуваат определени податоци и информации од интерес за целата земја, задолжителни за сите субјекти;

5) самоуправното спогодување и општественото договарање, планското насочување и усогласување на развојот и функционирањето на општествениот систем на информирањето во сите форми на општественото организирање.

6) меѓусебното поврзување и постојаната координација на работата на специјализираните служби и на овластените органи и организации во областа на општествениот систем на информирањето;

7) самоуправното и општественото уредување на содржините и методите на прибирање, обработка, искажување и давање податоци и информации во основните организации на здружен труд и во општините (вклучувајќи ги податоците и информациите во месните заедници), како основни форми на самоуправување и општествено одлучување на работните луѓе и граѓаните;

8) одговорноста на работните луѓе и граѓаните, на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките заедници, на општествено-политичките организации и други субјекти за усогласено изградување и успешно функционирање на општествениот систем на информирањето.

10. Општествениот систем на информирањето се изградува и развива врз: договорениот начин и формите на општествено насочување на системот на информирањето на сите нивоа; усогласените програми за развој и планови за прибирање на податоци и информации; општествено утврдената содржина на податоците и информациите; единствениот пристап во уредувањето на евиденциите; единствената методологија, стандардите и инструментите; усогласената техника и технологија на прибирање, обработка, пренос, искажување и достапност на податоците и информациите; самоуправните спогодби и општествените договори за домашното производство, за набавката и користењето на опремата, како и договорите за оспособување на потребни кадри. При тоа, од посебно значење е со користењето на научни сознанија да се примени повисок степен на методолошка работа, анализа и научни обопштувања.

11. Секоја организација на здружен труд, друга организација, месна заедница, општествено-политичка заедница и самоуправна интересна заедница самостојно ги уредуваат содржините и методите на прибирање, обработка, искажување и давање на податоци и информации, во согласност со своите потреби и интереси, паоѓајќи од заедничките основи и единствените цели на целосниот општествен

систем на информирањето, уредени со законски и други правни акти.

12. Во изградувањето на општествениот систем на информирањето е неопходно да се обезбедува, врз самоуправни основи, постојана координација, рационална поделба на трудот, усогласување на активностите и поврзување на сите даватели и корисници на податоци и информации, од основните организации на здружен труд, односно од месните заедници и општините до федерацијата.

### III

Тргувајќи од анализата на сегашната состојба, од констатациите и оцените, како и од потребите на вкупниот општествен развој, неопходно е да се пристапи поорганизирано и побрзо кон изградување на општествениот систем на информирањето врз заеднички основи. Имајќи го предвид најширокиот општествен интерес и значењето на оваа задача за натамошниот развој на општествено-економскиот и политичкиот систем на социјалистичко самоуправување, сите работни луѓе и граѓани, сите даватели и корисници на податоци и информации, треба во своите средини со заеднички сили да пристапат неодложно кон натамошна самоуправни трансформација и унапредување на општествениот систем на информирањето.

1. Натамошното изградување и функционирање на општествениот систем на информирањето треба да се заснова врз унапредувањето на социјалистичките самоуправни односи во оваа област. Затоа пред сите организирани социјалистички сили, со Сојузот на комунистите на Југославија на чело, се поставува како трајна задача поопштествувањето на односите во оваа дејност, кое може да се оствари единствено со непосредно влијание на работните луѓе, на делегациите и делегатите во самоуправните органи, како и со влијание на граѓаните преку Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и другите општествено-политички организации, во органите на управувањето, во самоуправните интересни заедници, во општествените совети и во другите форми на остварување на општествено влијание врз содржината и карактерот на општествениот систем на информирањето.

2. Работните луѓе здружени во основните и други организации на здружен труд и нивните делегации и делегати во општите здруженија и заедници, во согласност со своите права и обврски, треба:

1) што побргу да извршат анализа на сегашната состојба во областа на општествениот систем на информирањето, да ги утврдат причините за застојување и недостатците и да подготват соодветни програми на мерки и активности;

2) со своите самоуправни општи акти да ги уредат содржината и методите на прибирање, обработка, искажување и давање на податоци и информации, одговорноста на самоуправните органи, како и на раководните и други раководни структури за навремено, целосно и објективно информирање на работниците во смисла на одредбите од Законот за здружениот труд;

3) во согласност со своите потреби и можности да обезбедат организациони, кадровски, материјално-финансиски и други услови информирањето да служи за квалификувано одлучување, самоуправно спогодување и општествено договарање;

4) во своите годишни и среднорочни програми и планови да предвидат и да обезбедат материјални и други услови за развој и унапредување на општествениот систем на информирањето;

5) да обезбедат влијание на работните луѓе врз изворите и средствата за информирање и нивна контрола над тие извори и средства и така да го спречат монополот на поединци и групи;

6) да создадат услови и да овозможат меѓусебна размена на деловни, научно-технички и техно-

лошко-производствени податоци и информации, конјунктурни информации за состојбата и движењето на домашниот и странскиот пазар, како и известување за развојот на социјалистичките општествено-економски односи и други информации, посебно на показателите предвидени со Законот за здружениот труд и со други прописи и општи акти;

7) да обезбедат текови на двонасочно информирање, т.е. известување на работните луѓе и граѓаните, како и нивни обврски за давање податоци за сите работи што се значајни за работата и одлучувањето во организациите на здружен труд;

8) да го поттикнуваат здружувањето на трудот и средствата и слободна размена на трудот на корисниците и давателите на податоци и информации во општествениот систем на информирањето.

3. Општествено-политичките заедници треба, согласно со својата улога и одговорност во изградувањето на општествениот систем на информирањето, да го преземат следното:

1) да ја разгледаат состојбата во областа на информирањето и во согласност со тоа да ги дефинираат своите потреби, да извршат усогласување на законите, на други прописи и општи акти кон потребите на здружениот труд, на работните луѓе и граѓаните;

2) согласно со правата и овластувањата, утврдени со Уставот на СФРЈ и со уставите на републиките и автономните покраини, да изградуваат и развиваат општествен систем на информирањето со кој се обезбедуваат податоци и информации од значење за остварувањето на неотуѓивите права на работните луѓе и граѓаните, на народите и народностите, односно на правата што ги остваруваат во заеднички интерес;

3) да изградуваат свои програми за прибирање, обработка, искажување и давање на податоци и информации за одделни стопански и општествени дејности;

4) да ги утврдат содржината и методите на прибирање, искажување и давање на податоци и информации, и тоа со закони и други прописи, како и за самоуправни спогодби и општествени договори;

5) имајќи ги предвид барањата на конкретната средина и на пошироката општествена заедница, во сите општини треба да се забрза изградувањето и развојот на општествениот систем на информирањето за потребите на работните луѓе и на граѓаните во општината односно во месната заедница; за таа цел е неопходно нормативно да се регулираат во месните заедници и во општините содржините и методите на прибирање, обработка, усогласување и давање на податоци и информации;

6) републиките и автономните покраини, согласно со уставните овластувања, треба да изградуваат и да го развиваат општествениот систем на информирањето во републиката, односно во автономната покраина, и за таа цел да донесат, што е можно побргу, закони за општествениот систем на информирањето;

7) согласно со своите права, должности и одговорности, сојузните органи и организации треба, во рамките на својот делокруг, да иницираат и преземаат мерки и активности за натамошно изградување, развој и поврзување на општествениот систем на информирањето; треба забрзано да се работи врз донесување на закони за основите на општествениот систем на информирањето, со кој ќе се уредат единствените основи на општествениот систем на информирањето;

8) општествено-политичките заедници треба, што е можно побргу, да донесат измени и дополнења на постојните закони, други прописи и општи акти, со кои се уредува работата на постојните специјализирани служби и овластените органи и орга-

низации, заради нивната самоуправна трансформација обезбедување координација, усогласување, начин на финансирање и натамошна разработка и утврдување на нивните обврски, права и одговорности во рамките на секоја општествено-политичка заедница;

9) општествено-политичките заедници треба да формираат соодветни општествени тела како форми на општествено насочување, влијание и демократско договарање на давателите и корисниците на информации, координација и извршување на други работи потребни за натамошна изградба на општествениот систем на информирањето.

4. Организираните социјалистички сили, со Сојузот на комунистите на Југославија на чело, имаат значајна улога во натамошниот развој на општествениот систем на информирањето. Заради обезбедување на податоци и информации, неопходни за работните луѓе и граѓаните во остварувањето на нивните самоуправни цели и задачи, потребно е постојано влијание на општествено-политичките организации врз унапредувањето на содржината и врз ефикасноста на функционирањето на општествениот систем на информирањето и нивниот придонес кон тоа.

Општествено-политичките организации го следат и го поттикнуваат остварувањето на општествената функција на специјализираните служби и на овластените органи и организации. На тој начин се создаваат услови за натамошна демократизација и поопштествување на општествениот систем на информирањето, како и за поголема можност за отстранување на отпорите што го забавуваат изградувањето на системот на вистинити, навремени и целосни информации, во кој работните луѓе и граѓаните се нивни основен субјект.

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, во согласност со својата општествена улога, ќе придонесува кон развивањето на општествениот систем на информирањето, како и кон координацијата и поврзувањето на работата на специјализираните служби и овластените органи и организации. Таквата улога на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија во развивањето на општествениот систем на информирањето е од посебно значење во месните заедници, односно во општините, каде што во разни форми на дејствување, со афирмација на непосредното и делегатското одлучување, се искажуваат, усогласуваат и решаваат животните потреби на работните луѓе и граѓаните и прашањата од општ општествен интерес.

Сојузот на синдикатите на Југославија, во рамките на својата активност врз развојот на самоуправувањето и доходните односи во здружениот труд, ќе се залага за целост и достапност на податоците и информациите за работниците, како значаен услов за постојано јакнење на нивната самоуправна улога, позиција и општествено влијание. Заради тоа, од Сојузот на синдикатите на Југославија се очекува да се бори за остварување на правата и обврските на работниците во општествениот систем на информирањето, за да можат работниците, врз база на навремени, достапни и разбирливи информации навистина да одлучуваат во својата основна организација на здружен труд, во согласност со своите самоуправни интереси. Се очекува ангажирање на Сојузот на синдикатите на Југославија — работниците во здружениот труд да бидат носители на остварувањето на оваа резолуција и да остваруваат постојан увид и контрола на натамошниот развој на општествениот систем на информирањето.

5. Специјализираните служби и овластените органи и организации се должни, во согласност со изразените потреби на нивната самоуправна трансформација:

1) да изработат и да ги усогласат програмите за развој заради унапредување и модернизација на својата дејност;

2) редовно да подготвуваат планови за приближавање, обработка, искажување, пренос и давање на податоци и информации од својот делокрут, а во согласност со актуелните потреби на здружениот труд, на општествено-политичките заедници и други корисници;

3) да утврдат, врз основа на законските обврски, заеднички основи за нивно меѓусебно поврзување и иден усогласен развој на општествениот систем на информирањето;

4) постојано да ги приспособуваат содржините, методите и другите елементи на системот кон законските одредби односно кон настанатите потреби и барања од корисниците на податоци и информации во сите области и на сите нивоа;

5) да учествуваат со други субјекти во предлагањето на измени и дополненија на закони, други прописи и општи акти, со кои се уредува нивната работа во согласност со утврдените задачи, врз што треба да се работи забрзано.

6. Задача е и на сите субјекти на општествениот систем на информирањето да го усогласуваат со потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита во современите услови, како и да работат врз постојано оспособување и подготвување на системот за неговото успешно функционирање во вонредни услови за случај на војна.

7. Основните и други организации на здружен труд и нивните општи здруженија, заедниците и стопанските комори треба да ја забрзаат започнатата активност врз предлагањето на општествената политика и да изработуваат програми на активности и мерки во областа на примената и производството на опрема за автоматска обработка на податоци. Неопходно е да се обезбеди пошироко организирање, како и самоуправно спогодување и општествено договарање во оваа област.

8. Учесниците во изградбата на општествениот систем на информирањето треба да ги користат научните сознанија, современите методи, уреди, опрема, техника и технологија за обработка и пренос на податоци.

9. Поради недостатниот број и сè поголемата потреба од квалитетни кадри, значајна улога и одговорност имаат самоуправните организации и заедници, што се занимаваат со образование и со стручно совршување на кадрите во областа на информирањето, како и научните организации.

Самоуправните интереси заедници, заедно со работните луѓе вработени во организациите на здружен труд, што се занимаваат со образование и со стручно совршување на кадрите, треба да преземат неопходни мерки и да вложат материјални средства за да се обезбедат, во што пократок рок, школувани кадри од соодветни профили и струки за работа во општествениот систем на информирањето според потребите на здружениот труд.

Самоуправното одлучување на работните луѓе и на граѓаните, покрај достапноста на информациите, претпоставува и нивно оспособување, како даватели и корисници, да ги употребуваат што подобро податоците и информациите. Неопходно е понатаму да се усовршуваат наставните планови и програми на редовниот систем на образованието и постојаното проширување на знаењата на давателите и корисниците на информации.

10. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и неговите работни тела, како и Комисијата на Собранието на СФРЈ за информирање, ќе го следат спроведувањето на оваа резолуција и ќе предлагаат мерки за нејзино остварување и за натамошен развој на општествениот систем на информирањето, заради доследно и ефикасно остварување на одредбите од Уставот на СФРЈ и од Законот за здру-

жениот труд, како и заради остварување на документите од XI конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија.

### Собрание на СФРЈ

АС бр. 615  
16 мај 1979 година  
Белград

Претседател на  
Собранието на СФРЈ,  
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Доброслав Кулафиќ, с. р.

392.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77 и 61/78), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

#### Член 1

Во Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79 и 23/79), во член 1 став 1 точка 1 стапката: „112,93%“ се заменува со стапката: „105,14%“, а стапката: „106,02%“ — со стапката: „99,08%“.

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 495  
14 мај 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Андреј Маринц, с. р.

393.

Врз основа на член 35 точка 1 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ НА КОИ ИМ Е ЗАБРАНЕТО РЕКЛАМИРАЊЕ НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЧКИ И НА ТУТУНСКИ ПЕРЕРАБОТКИ**

1. Покрај забрана на рекламирањето преку печатот, радиото и телевизијата (член 15 став 1 од Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба), се определуваат следните средства за јавно информирање преку кои е забрането рекламирање на алкохолни пијачки и на тутунски преработки, и тоа:

1) кино-дијапозитиви и кратки филмови;  
2) паноа на улиците, покрај патиштата, на спортските објекти, во домовите на културата, во станиците на јавниот сообраќај и на други јавни места и објекти;

3) рекламни табли, налепници и други форми на реклама на стадионите и на други јавни места и објекти и на сообраќајните средства (железнички вагони, автобуси, бродови, авиони, автомобили и др.);

4) светлечки реклами;

5) налепници, плакати и летци — ако се растураат одвоено од алкохолните пијачки односно од тутунските преработки;

6) книги, списанија и календари;

7) известувања упатени до граѓаните преку пошта;

8) згодитоци во вид на алкохолни пијачки односно тутунски преработки на стоконите лотарији и на други јавни наддавања;

9) дресови, облека и други предмети за облекување со ознаки на алкохолни пијачки односно на тутунски преработки што ги носат граѓаните.

2. Одредбите од точка 1 под б на оваа одлука не се однесуваат на стручни книги, списанија и други стручни публикации во кои се објавуваат известувања за квалитетот и за другите својства на алкохолните пијачки односно на тутунските преработки, ако тие книги, списанија односно други публикации им се наменети исклучиво на производителите или на продавачите на тие производи, или на странство.

Одредбите од точка 1 под б на оваа одлука не се однесуваат ни на стручни книги, списанија и други стручни публикации во кои се обработуваат квалитетот на алкохолните пијачки, географското потекло и нејзината употреба во кулинарството и други својства на алкохолните пијачки без да се наведува производствениот назив и фирмата на производителот.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 496  
10 мај 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Веселин Турановиќ, с. р.

394.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „HEIM UND WELT“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Heim und Welt“, број 16 од 11 април 1979 година, што излегува на германски јазик во Хановер, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/802  
4 мај 1979 година  
Белград

Заменик сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуриниќ, с. р.

395.

Врз основа на точка 3 став 1 на Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ДЕЛЕГИРАНИ ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. Во решението за утврдување на лицата делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/78), во став 1 точ. 2 и 7 се менуваат и гласат:

„2. Новица Филиповиќ, директор на Управата за борчко-инвалидски прашања при Секретаријатот за труд, здравство и социјална заштита на СР Црна Гора, како делегат на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

7. Садрија Кабаши, директор на Управата за борчки и инвалидски прашања на САП Косово, како делегат на Извршниот совет на Собранието на САП Косово.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 808

16 мај 1979 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
прашања на борците и  
воените инвалиди

Милан Вукасовиќ, с. р.

396.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

## ДОГОВОР

### ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЦИВИЛНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ

#### Член 1

Со цел за унапредување на заштитата на цивилните воени инвалиди, за усогласување на обликите на заштитата, условите и критериумите за стекнување право и за посфикасно остварување на оваа заштита, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини (во натамошниот текст: учесниците на договорот) се согласија дека основните прашања од оваа област, тргнувајќи од карактерот и значењето на оваа заштита, ќе ги регулираат на начинот предвиден со овој договор.

#### Член 2

Учесниците на договорот, оценувајќи дека во областа на заштитата на цивилните воени инвалиди се остварени видни резултати, дека постојат и определени разлики во положбата и заштитата на цивилните воени инвалиди помеѓу одделни републики, односно автономни покраини, а имајќи ја предвид обврската на општествената заедница за заштитата на оваа категорија инвалидни лица, се согласија да преземат потребни мерки за унапредување и изедначување на оваа заштита.

#### Член 3

Учесниците на договорот се согласија дека, во смисла на овој договор, под поимот „цивилни воени инвалиди“ се подразбираат лицата кај кои настанало телесно оштетување поради фашистички терор, или ранување и повреди настанати во врска со воени операции или ранување и повреди од заостанат воен материјал, или ранување и повреди настанати поради терористички акции и акти упорени против Социјалистичка Федеративна Република Југославија, против нејзините народи и народности.

Под цивилни воени инвалиди, во смисла на овој договор, не можат да се подведат лицата што задобиле оштетувања како припадници или помагачи и соработници на непријателските вооружени и други формации.

#### Член 4

Учесниците на договорот се согласија цивилните воени инвалиди, со оглед на специфичноста на настанувањето на инвалидноста и со оглед на општественото значење на нивната заштита, да се третираат како категорија на инвалидни лица на кои општествената заедница треба да им обезбеди посебна заштита.

Согласно на став 1 од овој член, учесниците на договорот се согласија заштитата на цивилните воени инвалиди да ја уредат со свои посебни закони, тргнувајќи од основните ставови по одделни прашања, утврдени со овој договор.

Општините, организациите на здружен труд и самоуправните интересни заедници можат во поглед на цивилните воени инвалиди од својата територија, за работниците на организациите, односно од подрачјето на заедницата да ги прошируваат обликите на заштитата, предвидени со законите од став 2 на овој член, и да воведуваат нови облици на заштита.

#### Член 5

Во поглед на кругот на корисниците на оваа заштита, учесниците на договорот се согласија за следното:

1) со заштитата ќе се опфатат сите категории цивилни воени инвалиди со најмалку 60% телесно оштетување, според мерилата предвидени за воените инвалиди;

2) со заштитата ќе се опфатат и членовите на семејствата — жртви на фашистичкиот терор, кои користат или користеле заштита според посебни републички и покраински закони, со тоа што во согласност со специфичностите на одделни републики и автономни покраини, заштитата на овие лица да може да биде регулирана и со други републички, односно покраински закони.

#### Член 6

Со цел за обезбедување на што попотполна заштита, учесниците на договорот се согласија на цивилните воени инвалиди да им се обезбедат следните облици на заштита:

1) цивилна инвалиднина, која се обезбедува без оглед на имотната состојба на корисникот, според групата на инвалидноста;

2) додаток за неа и помош на друго лице, кој им се обезбедува на корисниците со оштетување од 100%, ако им е неопходна неа и помош на друго лице;

3) професионална рехабилитација;

4) здравствена заштита;

5) ортопедски и други помагала;

6) помошни и санитарни справи.

Учесниците на договорот се согласија дека ќе настојат, во согласност со своите можности, да воведат и други соодветни облици на заштита на цивилните воени инвалиди, а особено:

1) додатна парична помош, која се обезбедува зависно од имотната состојба на корисникот и на неговото домаќинство;

2) додаток на деца, под условите од прописите за додатокот на деца;

3) помош за опрема на новородено дете;

4) надомест на погребни трошоци.

Облиците на заштита од став 1, односно став 2 на овој член, корисниците можат да ги уживаат само под услов таков облик на заштита да не остваруваат по друг основ.

#### Член 7

Учесниците на договорот се согласија во определувањето и унапредувањето на нивото на заштитата на цивилните воени инвалиди да тргнуваат од следното:

1) нивото на заштитата треба да го изразува посебниот општествен интерес и обврската за заштита на цивилните воени инвалиди низ разновидноста на облиците на заштитата и низ соодветна височина на давачките, односно обемот на услугите;

2) усогласувањето (валоризацијата) на височината на давачките и на имотните услови за стекнување на правото треба да се врши секоја година, во согласност со движењето на животните трошоци, односно во согласност со порастот на просечните лични доходи;

3) усогласувањето на нивото на заштитата помеѓу републиките и автономните покраини треба да биде постојана задача на надлежните републички и покраински органи;

4) да се зачува и постојано да се подига достигнатото ниво на заштитата.

#### Член 8

Во поглед на постапката за остварување на правото, учесниците на договорот се согласија во следното:

1) постапката за остварување на правото од оваа заштита ќе се води на барање од странката, а определени специфичности на постапката ќе се регулираат со републичките и покраинските закони;

2) оцената на инвалидноста и утврдувањето на степенот на телесното оштетување ќе се врши по постапката и на начинот пропишан за воените инвалиди.

#### Член 9

Во поглед на начинот на финансирањето, учесниците на договорот се согласија заштитата на цивилните воени инвалиди да се утврди како општа општествена потреба и средствата за финансирање на оваа заштита да се обезбедуваат во буџетот на републиката, односно на автономната покраина, или на друг начин определени со закон.

#### Член 10

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

#### Член 11

Овој договор е потпишан од овластените претставници на учесниците на договорот, во соодветен број идентични примероци што се сметаат автентични текстови.

#### Член 12

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

27 февруари 1978 година

Белград

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина

член на Извршниот совет и републички секретар за здравство и социјална заштита,

д-р Јамила Хаџи Мустафиќ, с. р.

За извршниот совет на Собранието на СР Македонија

член на Извршниот совет и републички секретар за здравство и социјална политика,

Јездимир Богдански, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија

член на Извршниот совет и претседател на републичкиот комитет за здравство и социјална заштита,

д-р Антон Фазариќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија

член на Извршниот совет,

д-р Кузман Граниќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска

член на Извршниот совет и републички секретар за народно здравје и социјална заштита,

д-р Херма Краус-Делпин, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора

член на Извршниот совет и републички секретар за труд, здравство и социјална заштита

д-р Бранко Почек, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САР Војводина

заменик на покраинскиот секретар за здравство и социјална политика,

Габор Фивени, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на САР Косово

член на Извршниот совет и покраински секретар за здравство и социјална политика,

д-р Мехмет Беграца, с. р.



397.

Врз основа на член 244 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, Извршниот совет на Собранието на СР Србија, Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора, Извршниот совет на Собранието на САП Војводина и Извршниот совет на Собранието на САП Косово, склучуваат

## ДОГОВОР

### ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ЛИЦАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ВОЕНА СЛУЖБА

#### Член 1

Со цел за унапредување на заштитата, за подобрување и усогласување на облиците, за изедначување на условите и критериумите за стекнување право на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба и за поефикасно остварување на оваа заштита, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини (во натамошниот текст: учесниците на договорот) се договорија дека основните прашања од оваа област ќе ги регулираат на начинот предвиден со овој договор, имајќи го предвид карактерот и значењето на оваа заштита.

#### Член 2

Учесниците на договорот се согласни дека заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба претставува посебен вид на општествена грижа за семејството, кој треба да го изрази посебниот општествен интерес и зголемената обврска на општествената заедница за заштита на членовите на овие семејства.

#### Член 3

Имајќи предвид дека со сојузниот закон се утврдени основните права и се уредени основните прашања на заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба, учесниците на договорот се согласни височината на материјалното обезбедување на членовите на овие семејства да биде над височината на материјалните давачки што се обезбедуваат во рамките на социјалната заштита и да се обезбедат поповолни услови за остварувањето на ова право.

#### Член 4

Учесниците на договорот се согласија, земајќи го како основа за определување на височината на материјалното обезбедување утврдениот гарантиран личен доход со закон во републиката, односно во автономната покраина, височината на материјалното обезбедување за еден член на семејството (носител на правото) да изнесува најмалку 60% од утврдениот гарантиран личен доход со закон во републиката, односно во автономната покраина, со тоа што вака определените износ на материјалното обезбедување да се зголеми за најмалку 15% за секој натамошен член на семејството кој ги исполнува пропишаните услови (сожувател).

#### Член 5

Учесниците на договорот се согласни обемот на здравствената заштита, височината на надоместот на патните трошци во врска со користењето на здравствената заштита и височината на додатокот на деца да им се обезбедуваат на членовите на се-

мејствата на лицата на задолжителна воена служба во обемот, односно во височината, што им се обезбедуваат на членовите на семејствата на работниците во здружениот труд.

#### Член 6

Учесниците на договорот се согласија во натамошното унапредување на заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба да се воведуваат и развиваат и определени облици на дополнителна заштита, тргнувајќи од специфичноста на потребите на овие семејства и од материјалните можности на општествено-политичката заедница.

#### Член 7

При утврдувањето на имотните услови за стекнување на правото во своите закони, учесниците на договорот се согласни ова прашање да го уредат на следниот начин:

1) во приход на домаќинството да се засметуваат сите приходи остварени од работен однос, од земјоделска дејност, од самостојна професионална дејност, од пензија, од материјално обезбедување според прописите за здравственото и инвалидското осигурување или за случај на привремена невработеност, од имот и имотни права;

2) во приход на домаќинство да не се засметуваат приходите остварени по основ на одликувања и Партизанска споменица 1941, од воена инвалиднина според Законот за основните права на воените инвалиди, од основни инвалидни спред прописите за цивилните воени инвалиди, од додаток на деца, од социјална заштита, стипендии и кредити на учениците и студентите;

3) начинот на пресметување на приходите да се уреди со републички и покраински закони, во согласност со начелото изразено во член 3 на овој договор.

#### Член 8

Во поглед на начинот на финансирањето на заштитата на семејствата на лицата на задолжителна воена служба, учесниците на договорот се согласни обезбедувањето на средствата за оваа заштита да се врши од изворите и на начинот што ќе се определат со републичките и покраинските закони за оваа заштита, имајќи го притоа предвид карактерот и значењето на оваа заштита и целите на овој договор.

#### Член 9

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

#### Член 10

Овој договор е потпишан од овластените претставници на учесниците на договорот, во соодветен број идентични примероци што се сметаат автентични текстови.

#### Член 11

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

27 февруари 1978 година

Белград

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина член на Извршниот совет и републички секретар за здравство и социјална политика,

д-р. Јамила Хади Мустафиќ, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија  
член на Извршниот совет и републички секретар за здравство и социјална политика.

Јездимир Богданеки, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија  
член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за здравство и социјална заштита,

д-р Антон Фазариц, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија  
член на Извршниот совет,

д-р Кузман Граниќ, с. р.

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска  
член на Извршниот совет и републички секретар за народно здравје и социјална заштита,

д-р Херма Краус-Делнин, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора  
член на Извршниот совет и републички секретар за труд, здравство и социјална заштита,

д-р Бранко Печек, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СРП Војводина  
заменик на покраинскиот секретар за здравје и социјална политика,

Габор Физенси, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на СРП Косово  
член на Извршниот совет и покраински секретар за здравство и социјална политика,

д-р Мехмет Беграца, с. р.

операција со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуалните производители, и тоа:

СОРТА НА ТУТУН	КЛАСА НА ТУТУН	Дин/kg
<b>„ЈАКА“ И „ЦЕБЕЛ“</b>		
	1. ароматичен	115.00
	2. ”	100.00
	3а. ”	88.50
	3б. ”	76.00
	4а. ”	60.00
	4б. ”	43.00
	5. ”	29.00
	6. ”	23.00
	1. дополнителен	52.00
	2. ”	45.00
	3. ”	35.00
	4. ”	28.00
	5. ”	23.00
	6. ”	22.00
	мувлосан	17.00
<b>„ПРИЛЕП“</b>		
	1. ароматичен	100.00
	2. ”	87.00
	3а. ”	73.00
	3б. ”	62.50
	4а. ”	46.80
	4б. ”	30.00
	5. ”	24.00
	6. ”	20.50
	1. дополнителен	46.00
	2. ”	38.00
	3. ”	34.00
	4. ”	24.00
	5. ”	21.00
	6. ”	18.00
	мувлосан	15.00
<b>„ОТЉА“</b>		
	1.	56.70
	2.	50.00
	3а.	46.55
	3б.	38.45
	4а.	31.40
	4б.	27.00
	5а.	23.30
	5б.	20.25
	6.	16.20
	мувлосан	12.00
<b>„ХЕРЦЕГОВАЧКИ РАВЊАК“</b>		
	1.	57.70
	1а.	63.50
	2а.	52.00
	2б.	45.55
	3а.	40.20
	3б.	37.15
	4а.	30.40
	4б.	26.55
	5а.	23.10
	5б.	20.80
	6.	16.20
	мувлосан	10.50

398.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во брска со точка 2 на Одлуката за продажните цени за суров тутун од родот на 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/79), организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун, на ден 19 април 1979 година, склучија

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛСКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВ ТУТУН ОД РОДОТ НА 1979 ГОДИНА, ПО ОДДЕЛНИ СОРТИ И КЛАСИ НА ТУТУН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун ги определуваат со оваа спогодба продажните цени за суров тутун од родот на 1979 година, по одделни сорти и класи на тутун.

2. Учесниците на оваа спогодба се согласни тутунот од родот на 1979 година по одделни сорти и класи, да го откупуваат од организациите на здружен труд што определуваат тутун сами или во ко-

1	2	3
<b>„БОСАНСКИ РАВЊАК“</b>		
	1.	38 80
	2.	35 80
	3.	31 60
	4.	26 55
	5.	16 20
	6.	10 40
	мувлосан	6 00
<b>„БАИНА БАШТА“</b>		
	1.	50 60
	2.	44 55
	3.	38 95
	4.	31 40
	5.	24 30
	6.	16 20
	мувлосан	12 00
<b>„ДРИНА“</b>		
	1.	40 50
	2.	36 45
	3.	32 00
	4.	25 30
	5.	19 20
	6.	15 20
	мувлосан	11 00
<b>„ПРОСОЧАН“</b>		
	1.	37 20
	2.	32 60
	3.	27 70
	4.	20 80
	5.	18 50
	6.	14 20
	мувлосан	10 00
<b>„ВИРЦИНИЈА“ И „СТОЛАЦ“</b>		
	1.	63 50
	2.	53 50
	3.	44 50
	4.	31 55
	5.	21 25
	6.	13 85
	мувлосан	7 35
<b>„БЕРЦЕЈ“</b>		
	1.	38 80
	2.	35 80
	3.	31 60
	4.	26 55
	5.	16 20
	6.	10 40
	мувлосан	6 00
<b>„ВОЈВОЂАНАЦ“</b>		
	1.	31 00
	2.	29 00
	3.	25 00
	4.	20 80
	5.	18 50
	6.	16 10
	мувлосан	11 00

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат франко магацин на купувачот.

3. За тутунот во бали (чекии) кој претставува мешаница на две соседни класи тутун, важи продажната цена за суров тутун од точка 2 на оваа спогодба за пониската класа тутун.

Ако тутунот во бали претставува мешаница на повеќе класи, со вештачење се утврдува средната класа и за таквиот тутун важи продажната цена за

суров тутун предвидена за класа пониска од утврдената средна класа.

За тутунот во низи важат продажните цени за суров тутун кои се до 15% пониски од цените определени во точка 2 на оваа спогодба за иста сорта и класа тутун.

За прекумерно влажен тутун, чијашто исвообичаена влажност се утврдува со вештачење, важи продажната цена за суров тутун предвидена за непосредно пониската класа, а за тутунот од највисоката класа важат продажните цени за суров тутун предвидени за мувлосан тутун.

Тутунскиот ситнеж и тутунските отпадоци се преземаат без надомест.

Ако има песок, земја или други туѓи предмети вмешани со тутунот, нивната тежина утврдена со вештачење, се одбива од тежината на тутунот.

4. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2837 од 14 мај 1979 година.

5. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Потписници на Спогодбата — 22 организации на здружен труд што се занимаваат со производство, откуп и обработка на тутун.

### 399.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

## СПОГОДБА

### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ РАДИЈАТОРИ И НА ПРИБОР ЗА ТИЕ РАДИЈАТОРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 28 февруари 1979 година Спогодба за промена на затечените цени на леани радијатори и на прибор за тие радијатори со тој што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени да ги зголемат до 10,8%, како и да извршат усогласување заради преминување на продажни цени на големо при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

Цените од ценовникот важат како цени во продажбата на големо, франко место — одредените на продажбата на големо, вклучувајќи ги вообичаените трошоци за пакување и за транспортна амбалажа, без данокот на промет. Во тие цени е вклучен процент за покривање на трошоците во прометот на големо од 6%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1671 од 10 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Радијатор“ — Зрењанин и „Љеваоница жељеза и творница стројева“ — Славонска Пожега.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 17 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

400.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕЛЕН КАЛИЕВ ФЕЛДСПАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 5 април 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за мелен калиев фелдспат, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	Дин/т
1) мелен калиев фелдспат од типот „Прокупле“	2.600
2) мелен калиев фелдспат од типот „Прилеп“	3.120

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2898 од 18 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Фелдспат“ — Прокупле и „Партизан“ — Прилеп.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Индустија електропорцелана — Аранѓеловац, „Керамика“ — Младеновац, „Порцелан“ — Заечар и „Југокерамика“ — Загреб.

401.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 20 ноември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за производите од електропорцелан, со тоа што производителските организации на здружен труд можат, при постојните услови на продажбата, своите затечени продажни цени за капсули — изолатори за висок напон и за изолатори за низок напон да ги зголемат до 9%, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Капсули-изолатори за висок напон:

	Дин/парче
U — 100 L „А“	176,50
KT — 120	186,40

Изолатори за низок напон:

— N — 95 „GN“	11,55
---------------	-------

За другите видови на електропорцелан цените можат да се зголемат до 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5977 од 8 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Индустија електропорцулана, Аранѓеловац, Фабрика електропорцулана — Нови Сад, Творница електропорцулана — Загреб — Врапче, Творница електротехничког порцулана „Енергоинвест“ — Луковица.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 10 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

402.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОРЦЕЛАНСКИ САДОВИ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО — СТАНДАРДЕН ДЕКОР

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 26 септември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени на порцелански садови за угостителство — стандарден декор, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5170 од 8 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „ЈУГОКЕРАМИКА“ — Загреб.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Техноопрема“ — Белград, „Југобиоро“ — Белград, „Генекс-кристал“ — Белград, „Центропром“ — Белград, „Југоопрема“ — Скопје, „Далма“ — Сплит, „Монтенегрокомерц“ — Бар, „Приморје“ — Макарска, „Бродокомерц“ — Риека, „Истра“ — Пула, „Стекло“ — Љубљана, „Ковинотехна“ — Целје, „Грич“ — Загреб и „Минчета“ — Дубровник.

403.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 25/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ЦЕВКИ, ФАЗОНСКИ ДЕЛОВИ, ПРИБОР ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА, ЖИБО-СПОЈНИЦИ И ФАЗОНСКИ ПАРЧИЊА ЗА САЛОНИТИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 28 февруари 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за леани цевки, фазонски делови, прибор за канализација, жибо-спојници и фазонски парчиња за салонити, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1826 од 17 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите: 8 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 42 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

404.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ПАРНИ ВОДОВДНИ И ГАСНИ АРМАТУРИ, ВЕНТИЛИ И НАДВОРЕШНИ ДЕЛОВИ НА АРМАТУРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите — склучија и потпишаа на ден 28 февруари 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за леани парни водоводни и гасни арматури, вентили и надворешни делови на арматури, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2050 од 17 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите: 16 производители — потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 32 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

405.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АЗБЕСТНА ЛЕНЕНКА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 26 декември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за азбестна лененка, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 160 од 8. мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврдено во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Босна-азбест“ — Босанско Петрово Село и „Колубара-азбест“ — Страгари.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

406.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАРБОКСИЛМЕТИЛЦЕЛУЛОЗА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 23 февруари 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за карбоксилметилцелулоза, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1558 од 15 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Милан Владојевиќ“ — Лучани.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 8 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

407.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛЕАНИ ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на ден 28 февруари 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за леани водоводни цевки, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2006 од 11 мај 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: РМК Зеница — РО „Железара Илијаш“ — Илијаш.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

### ОДЛИКУВАЊА

#### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Алексиќ Ристе Раде, Арсиќ Милана Драгиња, Камчевски Ефрем Блажо, Сударски Ивана Витомир;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Миливојевиќ Борисава Миливоје;

— за заслуги и постигнати у спеси во работата од значење на социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Милошевиќ Хривоја Бранислав, Рашиќ Јована Михаило, Стојак Петра Светислав, Шукљевиќ Стевана Сава;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Босић Лазара Бранко, Дураковиќ-Кењало Душана Смилја, Ђуриќ Тодора Душан, Гемчиќ Данила Даница, Грбиќ-Пете Павла Марија, Јелиниќ Пере Марко, Којиќ Луке Милан, Котушевски Глигора Антоније, Марковиќ Ненада Зоран, Милошевиќ Светолика Миодраг, Пешкир Ђуре Миленко, Похариќ Мартина Адолф, Раичевиќ Томе Момир, Стамарски Љубомира Сретко, Степанов Славка Ђурица, Судар Петра Стеван, Трбиќ Руждије Теуфик, Ваџиќ Војкидара Александар, Железник Франца Андреј;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Боровњак Милутина Илија, Кесар Сава Јован, Логар-Којчиновиќ Марка Гордана, Вукотиќ Вукале Манојло;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Барјактаревиќ Милоша Бранко, Галиќ Мирка Никола, Гиниќ-Сретковиќ Миленка Дивна Грујиќ-Делиќ Николе Милка, Гузина Николе Ранко, Јериниќ Вучка Драгослав, Јовановиќ Живојина Миодраг, Јуриќ-Радовановиќ Спасоја Божана, Кораќ Милана Ружица, Крстановиќ Љубе Радомир Павковиќ Сава Момчило, Попадиќ Обрада Вујадин, Стаменковиќ-Вулевиќ Александра Горица, Сушањ-Томиќ Драгића Милица, Шаула-Релиќ Милоша Босиќка, Тихојевиќ Милица Марко;

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ковачевиќ Јеврема Јеленко, Шормаз Благоје Драго;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Авлиќ Шачира Муслија, Максимовиќ Миле Драгоја;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Ећим Ђорѓа Станко, Тадић Васе Радојка, Вребац-Ђојанић Мирка Стоја;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

**СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ**

Савковић Станка Миленко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Кобашлија-Бахтијаревић Шемсе Ајша;

Од СР Црна Гора

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Токић Александар;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Гомбач Јожефа Бранко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Облак Јоже Марјан;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

**СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ**

Андромако-Јенко Јожета Иванка;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Хартман Ивана Бруно, Крамбергер Матије Рајко, Вичар-Зупанчич Јанеза Марија;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Џајхен-Кожелј Мирка Бреда, Јагодич Јуриј Адалберт Војко, Петерца Андреја Станислав, Томажин Јанеза Јоже;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Бремше-Јанжекович Алојза Славица, Геркман Валентина Валентин, Грегорић Јожефа Јожеф, Хајдињак Штефана Антон, Кошир Карола Дуња, Отрин-Водишек Габријела Петја, Печар-Зега Јосипа Елизабета, Пестотник-Градишек Доминика Францка, Урбас Антона Антон, Winkler Венчеслава Петер, Виртич-Vollmeier Алојза Алојзија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Бенда-Серец Ангела Амалија, Главан Антона Даница, Рупник-Чернец Франца Павлина, Ушенич-ник-Зупан Јоже Луција;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Ђуровић Милојице Љубомир, Милин Владислава Љубомир, Митевић Трајка Душан, Митић Драгутина Светолик, Неоричић Вучка Владимир, Никитовић Комнена Драгослав, Олић Исидора Љубомир, Тешић Момчила Миладин, Жарковић Стева Јован;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Боснић Миле Милан, Ђурић Ненада Љубиша, Фишер Јосифа Михајло, Гајин Милована Симо, Ходић Мурата Вејсил, Јанковић Милоша Коста, Јелачић Марка Ђорђе, Јоксимовић Вукомана Томислав, Јовић Богдана Мићо, Кнежевић Божицара Предраг, Кораћ Петра Александар, Ландуп Љубомира Стеван, Лукић Александра Драган, Милошевић Раде Владо, Миловић Марка Александар, Орловић Секвеле Милоје, Ракичтовић Луке Михајло, Симић-Митровић Миодрага Даринка, Симоновић Тихомира Звојимир, Стојић Обрада Велисав, Шуша Јове Обрад Терзић Саве Станко, Вуковић Радомира Миливоје;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ**

Илић Богосава Борисав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА**

Крстић Добривоја Владимир, Поповић Божицара Зоран, Србљановић Млађена Славко, Тимотијевић Александра Божицар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

— за залагање и постигнати успеси во работата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барјактаревиќ Љубомира Драгомир, Божиќевиќ Животе Љубиша, Болфан-Анђелиќ Светислава Владислава, Чуповиќ Бранка Душан, Девиќ Вуја Жарко, Дмитриќ Животе Томислав, Драгичевиќ Миливоја Станко, Драгошевиќ Гаје Вјекослав, Ђорђевиќ Марка Милица, Гуврос Козмаса Димитрије, Јелиќ Миодрага Љубомир, Јовановиќ Драгутина Илија, Јовиќ-Билас Рада Душанка, Каракушевиќ Ђорѓа Светозар, Кевиќ Драгомира Петар, Клајн Самуила Рихард, Клима Станка Далибор, Климпл Јосипа Виктор, Лалиќ Стевана Живојин, Леро Сулејмана Шеро, Лијескиќ Василија Драгутин, Максимовиќ Радомира Велизар, Марковиќ Животе Илија, Марковиќ-Кушаковиќ Драгутина Станислава, Матиќ Милага Радван, Матијашевиќ Јована Бранко, Михајловиќ Јована Љубица, Милиќ Станоја Димитрије, Милиќ Животе Радослав, Милошевиќ Крсте Божиќар, Мишчевиќ-Комадина Марка Софија, Николиќ Будимира Душан, Николиќ Обрада Душан, Николиќ-Вишњиќ Ђорѓа Радмила, Петровиќ Аранђела Милица, Поповиќ Ђуре Драган, Поповиќ Стевана Петар, Познановиќ Воже Никола, Радвановиќ Драгољуба Момчило, Рупчиќ Мате Адам, Сађил Антофа Едуард, Сокиќ Светолика Станко, Станковиќ-Димитријевиќ Светозара Верица, Стојановиќ-Михановиќ Милића Јелена, Шћеловиќ Властимира Љубомир, Шеган-Будимлиќ Лазара Вера, Томиќ Добривоја Љубиша, Урошевиќ Велибора Зоран, Воркапиќ Предрага Мирослав, Вучковиќ Данила Ђорђе, Живановиќ Љубомира Миомир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Дрпиќ Драгутина Јаков, Козиќ Гојимира Дејан, Николиќ Радомира Петар, Станишиќ Драгутина Слободан, Тубиќ-Тошиќ Светомира Ружица, Зоричиќ-Илиќ Момчила Светлана;

Од САП Војводина

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Мајсторовиќ Ђоке Илија, Маниќ Војислава Миодраг, Рошин Јосипа Зорко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Богојевиќ Константина Момчило, Грбин Драгомира Ђока, Лукиќ Дејана Душан, Марковиќ Витомира Милутин, Петровиќ Михајла Владимир, Попов Саве Стојан, Позниќ Томе Никола, Прванов Аркадија Сава, Сарваш Ложефа Јожеф, Шнел Виктор, Ирена Вилосављевиќ Јовановиќ Душана Надежда;

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бокун Илије Васа, Митиќ Добросава Душан, Пекмезовиќ-Грујиќиќ Ивана Добрила, Плејиќ Мирка Влајко, Савановиќ Илије Млађа, Тодоров Кирила Петар.

Бр. 115  
23 октомври 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### СОДРЖИНА:

	Страна
391. Резолуција за основите на општествениот систем на информирањето — — — —	769
392. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи — — — —	774
393. Одлука за определување на средствата за јавно информирање на кои им е забрането рекламирање на алкохолни пијачки и на тутунски преработки — — — —	774
394. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Heim und Welt“	774
395. Решение за измена на Решението за утврдување на лицата делегирани во Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди — — — —	775
396. Договор за унапредување на заштитата на цивилните воени инвалиди — — — —	775
397. Договор за унапредување на заштитата на членовите на семејствата на лицата на задолжителна воена служба — — — —	777
398. Спогодба за производителските продажни цени за суров тутун од родот на 1979 година, по одделни сорти и класи на тутун	778
399. Спогодба за промена на затечените цени на леани радијатори и на прибор за тие радијатори — — — —	779
400. Спогодба за промена на затечените цени за мелен калиев фелдспат — — — —	780
401. Спогодба за промена на затечените цени за производителите од електропорцелан — — — —	780
402. Спогодба за промена на затечените цени за порцелански садови за угостителство — стандарден декор — — — —	780
403. Спогодба за промена на затечените цени за леани цевки, фазонски делови, прибор за канализација, жибо-спојници и фазонски парчиња за салонити — — — —	781
404. Спогодба за промена на затечените цени за леани парни водоводни и гасни арматури, вентили и надворешни делови на арматури — — — —	781
405. Спогодба за промена на затечените цени за азбестна лепенка — — — —	781
406. Спогодба за промена на затечените цени за карбоксилметилцелулоза — — — —	781
407. Спогодба за промена на затечените цени за леани водоводни цевки — — — —	782
Одликувања — — — —	782